



Модул за автоматизација на пресметката на плата

Payroll Integration Framework (PIF) е модул на системот Time&Space кој овозможува автоматизација на подготовката и преносот на податоци за пресметка на плата. Со автоматската пресметка на часовите и подготовката на податоците за пресметка на плата, се намалува потребното време на одделите за човечки ресурси и сметководство за подготовка на платата и ја минимизира можноста за грешки кои се случуваат при рачен внес на податоци.

Најнапредно решение за интеграција на пресметката на плата

Модулот PIF претставува непосредна врска помеѓу базата на податоци на Time&Space и програмот за пресметка на плата. Овозможува внес на дополнителни податоци, нивна трансформација, обработка и извоз во речиси било кој формат на податоци.

Модулот вклучува многу претходно подготвени пресметки, вклучувајќи модули за пресметка на вкупен број часови, службени и приватни отсутности, разни видови бонуси, надоместоци за храна и превоз, како и можност за директен пренос на часови.

Id	User	Location	Employment
1	1266 Alden Steadman	North America	Full-time
2	797 Angele Orr	North America	Full-time
3	719 Ashia Raschug	North America	Part-Time
4	1270 Ashlin Glentworth	North America	Full-time
5	1247 Ben Oglesbee	North America	Part-Time
6	757 Benedetta Stigell	North America	Full-time
7	754 Brigida Dufield	North America	Full-time
8	753 Cammi Culshaw	North America	Full-time
9	751 Caria Flear	Europe	Full-time
10	1271 Charmion Waterson	North America	Full-time
11	717 Connor Phoenix	North America	Full-time
12	713 Consalve McPhate	North America	Part-Time
13	806 Emelia Taaffe	North America	Part-Time
14	804 Farlie D'Avaux	North America	Part-Time
15	1260 Ferdinanda Nicklen	North America	Part-Time
16	781 Foss Stadding	North America	Full-time
17	769 Frannie Windaybank	North America	Part-Time
18	736 Frayda Caddock	North America	Full-time

Id	Payment	Value	Comment
0	Regular work	160.00	
4	Lunch compensation	10	
5	Commutation Compensation	14	
18	Last year vacation	1	
21	Physical presence	104.51	

На кој начин PIF модулот помага во оптимизацијата на работењето?



Ги намалува грешките настанати при рачен внес на податоци



Едноставна пресметка на годишен одмор и боледувања



Однапред дефинирани формули и формати за различни пресметки



Можност за развој на „custom“ извештаи, извози и пресметки



Побрза обработка заради автоматскиот пренос помеѓу програмите



Можност за проширување на функциите на програмските додатоци (plug-in)



Поддржани извештаи и извоз на податоци



Автоматско одземање на трошоците за превоз и храна за деновите на отсуство

PIF програмски додатоци

Основната функционалност на решението PIF може да се прошири со додавање и комбинирање на различни проширувања:

- Додатоци за специфични пресметки
- Додатоци за извештаи кои се користат за изработка на специфични извештаи.
- Додатоците за извоз за директен извоз на податоците во пресметковната база или за поддршка на нестандартни формати.

Во стандардниот пакет вклучени се:

- ⊕ **Advanced Category Calculation**
Овозможува пресметка на количината на одбрани категории, во рамките на одбран термин
- ⊕ **Balance Distributor**
Пренос на одреден дел на тековното салдо или прекувремените во одбраниот вид на исплата
- ⊕ **Balance Sync**
Овозможува пренос на повратна информација за корекција на салдо
- ⊕ **Daily Payment Redistributor**
Овозможува пренос на часови помеѓу одбраните видови на исплата за точно одредени денови
- ⊕ **Event Counter**
Овозможува броење на настани кои влегуваат во исплатата
- ⊕ **Overtime Lunch**
Овозможува дополнителна пресметка на оброци или паузи
- ⊕ **Payment Redistributor**
Пренос на пресметка од еден во друг вид на исплата
- ⊕ **Sandbox**
Овозможува меѓусебно собирање или одземање на видовите на исплата

Со комбинација на различните проширувања, овозможена е интеграција на повеќе нивоа, што го подига квалитетот на PIF решението и го поедноставува нивното управување.

PIFизвештаи

Како и Time&Space Manager, PIF нуди три видови предлози на извештаи:

- Сумарен – сумарен извештај кој ги прикажува корисниците и нивната пресметка во табеларен формат.
- Детален – секоја страница прикажува детален приказ за одделен корисник
- Детален со дневни пресметки –проширен детален извештај со податоци за секојдневната пресметка

WebPIF

Покрај клиентската апликација, која обезбедува целосна функционалност, увид во PIF пресметката може да се реализира и преку web клиент (browser). WebPIF значајно ја поедноставува инсталацијата и одржувањето на системот. WebPIF ги следи истите насоки кои ги постави WebTS (Time&Space web клиент), овозможувајќи им на корисниците многу брзо да го совладаат работењето во новата апликација.

Наши корисници



TAB MAK



REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

KOLEKTOR

Погледајте го приказот на работа на PIF модулот

PIF модулот на системот T&S овозможува пренос на податоците од системот за евиденција на работно време во деловниот информациски систем или сметководствениот програм. Погледајте на кој начин работи PIF модулот.



<http://bit.ly/TS-PIF>